



САМОСТОЕН СИНДИКАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ,  
НАУКА И КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
**СИНДИКАЛЕН ФОНД НА СОНК**  
П.Ф. 450, 1001 СКОПЈЕ, тел. 02/3115-011

## Д О Г О В О Р

за кредит, склучен на ден \_\_\_\_\_ година помеѓу

1. Управниот одбор на Собранието на Синдикалниот фонд на СОНК, претставуван од Јаким Неделков, Претседател на СОНК и

2. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ со стан на ул. \_\_\_\_\_  
вработен (а) во \_\_\_\_\_  
од \_\_\_\_\_ член на СОНК (во понатамошниот текст: корисник).

### Член 1

Предмет на овој Договор се правата и обврските за користење на бескаматен кредит.

Кредитот од став 1 се доделува врз основа на Правилникот на Синдикалниот фонд и Одлуката број \_\_\_\_\_ за доделување кредит број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година.

### Член 2

Управниот одбор на Собранието на Синдикалниот фонд на СОНК му доделува кредит на корисникот од \_\_\_\_\_ денари, со букви \_\_\_\_\_ денари под условите предвидени со овој Договор.

### Член 3

Корисникот стекнува право на добивање на паричниот износ на доделениот кредит веднаш по потпишување на овој Договор.

### Член 4

Рок на отплатување на кредитот е \_\_\_\_\_ месеци, а истиот почнува да тече во наредниот месец, по исплатата на паричниот износ на доделениот кредит и тоа во износ од една рата од \_\_\_\_\_ денари.

### Член 5

Корисникот на кредит се обврзува да ги уплатува достасаните ануитети на кредитот на **жиро-сметка 270000002026993, Синдикален фонд на СОНК, депонент ХАЛК банка-Скопје.**

### Член 6

За обезбедување на враќањето на кредитот, корисникот доставува меница потпишана од корисникот како издавач на меницата, односно главен должник и од двајца жиранти и тоа:

1. \_\_\_\_\_

(име и презиме, адреса, број на л.к., матичен број)

2. \_\_\_\_\_

(име и презиме, адреса, број на л.к., матичен број)  
**(овие податоци ги пополнуваат лично жирантите)**

### **Член 7**

Се овластува Претседателот на СОНК да ја пополни меницата во износ на достасаните, а неисплатени обврски од Договорот за кредит и да ја употреби за наплата на достасаните обврски без претходен протест во рок што ќе го одреди СОНК.

### **Член 8**

Овој Договор е составен во 2(два) истоветни примероци, од кои по еден за секоја од договорените страни.

## **ДОГОВОРЕНИ СТРАНИ:**

Корисник на кредитот,

\_\_\_\_\_

(полно име и презиме)

\_\_\_\_\_

(број на л.к.)

\_\_\_\_\_ 202\_\_\_\_ година

\_\_\_\_\_

(место)

**Претседател на СОНК**  
**ЈАКИМ НЕДЕЛКОВ**